

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**



**ИЗВАДОК ОД КОНКУРС
за запишување студенти на втор циклус студии
на студиските програми на Факултетот за земјоделски науки и храна
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во учебната 2016/17 година**

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ**



**REPUBLIC OF MACEDONIA
UNIVERSITY "Ss. CYRIL AND METHODIUS" IN SKOPJE
FACULTY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND FOOD-SKOPJE**

Скопје, август 2016

Во согласност со член 110 од Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Одлуката на Владата на Р.М. бр. 42-6103/1 од 17 август 2016 година и одлуките на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-319/2 од 21.3.2016 г., донесена на 203. седница на РУП и бр. 02-397/4 од 19.4.2016 г., донесена на 204. седница, одржана на 18.4.2016 година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

ИЗВАДОК ОД КОНКУРС
за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на
на Факултетот за земјоделски науки и храна на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје во учебната 2016/2017 година

I. Број на студенти

На Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на втор циклус студии во учебната 2016/2017 година може да се запишат **следниов број студенти:**

| СТУДИСКИ ПРОГРАМИ | број на студенти | траење во семестри | цена на студирање (во евра) |
|--|------------------|--------------------|-----------------------------|
| Факултет за земјоделски науки и храна | 180 | 2/4 | 1500/2500 |
| растителна биотехнологија | 32 | 2/4 | 1500/2500 |
| - <i>поледелство</i> | | | |
| - <i>преработка на поледелски култури</i> | | | |
| - <i>градинарство и цвеќарство</i> | | | |
| - <i>овоштарство</i> | | | |
| - <i>лозарско производство</i> | | | |
| - <i>винарско производство</i> | | | |
| - <i>производство на алкохолни пијалоци</i> | | | |
| - <i>генетика и селекција на растенијата</i> | | | |
| анимална биотехнологија | 30 | 2/4 | 1500/2500 |
| - <i>генетика и селекција</i> | | | |
| - <i>исхрана на животни</i> | | | |
| - <i>менаџмент на здравје и благосостојба на животните</i> | | | |
| - <i>говедарство</i> | | | |
| - <i>овчарство</i> | | | |
| - <i>козарство</i> | | | |
| - <i>свињарство</i> | | | |
| - <i>живинарство</i> | | | |
| - <i>рибарство</i> | | | |
| - <i>пчеларство</i> | | | |
| преработка на земјоделски производи од анимално потекло | 16 | 2/4 | 1500/2500 |
| - <i>млеко и млечни производи</i> | | | |
| - <i>месо и производи од месо</i> | | | |
| - <i>нутриционизам и контрола</i> | | | |
| - <i>безбедност на храна од анимално потекло</i> | | | |
| агроекономика (двогодишни студии) | 20 | 4 | 2500 |
| менаџмент на природните ресурси и животната средина | 24 | 2/4 | 1500/2500 |
| - <i>педологија</i> | | | |
| - <i>екологија</i> | | | |
| - <i>извори на загадувањето во земјоделството</i> | | | |
| - <i>агрохемија</i> | | | |
| - <i>мелиорации и ерозија во земјоделството</i> | | | |
| - <i>наводнување</i> | | | |
| квалитет и безбедност на храна | 32 | 2/4 | 1500/2500 |
| - <i>микробиологија</i> | | | |
| - <i>квалитет и безбедност на храна</i> | | | |

| | | | |
|--|----|-----|-----------|
| - етноботаника | | | |
| - преработка на овошје и зеленчук | | | |
| фитомедицина | 16 | 2/4 | 1500/2500 |
| механизација | 10 | 2/4 | 1500/2500 |
| - механизација на растително производство | | | |
| - механизација на сточарско производство | | | |
| менаџмент на агротуризам ¹ (двогодишни студии) | | | |
| агробизнис–меѓународни студии (двогодишни студии) (во мирување) | | | |

II. Право на конкурирање

Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве општи услови:

- да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус студии на соодветниот факултет, односно научен институт.

III. Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат **треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава**. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето се врши на соодветниот факултет односно научен институт.

Со пријавата кандидатите поднесуваат:

- пријавен лист за запишување;
- електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk);
- документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
- куса биографија (CV);
- потврда за активно познавање странски јазик;
- препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
- список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
- документи за евентуални награди, признанија и други документи.

При **запишувањето**, примените кандидати поднесуваат:

- индекс и пријавни листови
- две фотографии (3,5x4,5)

IV. Рокови за пријавување и запишување

| | Прв рок | Втор рок ** |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Пријавување на кандидатите | 12 септември - 7 октомври 2016 | 9-20 јануари 2017 |
| Запишување на кандидатите | 20 и 21 октомври 2016 | 26 и 27 јануари 2017 |

**** По реализацијата на првиот уписан рок, втор уписан рок ќе се спроведе на единиците, односно на студиските програми за кои не се пополнети конкурсните квоти и на кои постојат услови за отпочнување и изведување на наставата во летниот семестар.**

ЗАБЕЛЕШКИ:

- Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.
- Детални информации за условите за запишување на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на соодветните факултети, односно научни институти - носители на студиските програми.

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:

<http://www.ukim.edu.mk>

Извадокот од Конкурсот е објавен на интернет-страницата:

<http://www.fznh.ukim.edu.mk>

¹ На оваа студиска програма која е акредитирана меѓу Факултетот за земјоделски науки и храна и Економскиот институт, упис и организирање на настава во следните 4 години ќе врши Економскиот институт